



Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2019 година, глава II Проектни активности, точка 6. Поддршка на проекти од областа на детската, социјалната и здравствената заштита („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 13/2018), како и врз основа на Одлуката за давање согласност за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка на проекти од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за физички и правни лица за 2019 година бр. 09-573/9 од 30.01.2019 година („Службен гласник на Општина Карпош бр. 2/2019) Општина Карпош објавува

О Г Л А С

за финансиска поддршка на проекти од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за физички и правни лица за 2019 година

I. Право на пријавување

На јавниот оглас можат да учествуваат сите заинтересирани физички лица, жители на Општина Карпош и правни лица регистрирани за дејности кои ја опфаќаат дејноста детска, социјална и здравствена заштита во сите области, а кои со своите програми, проекти и активности придонесуваат за развој на детската, социјалната и здравствена заштита во општината и пошироко.

Физичките и правните лица се должни во барањето да ги наведат причините, целите, очекуваните резултати и намената за кои ги бараат средствата.

II. Потребни документи и услови за учество

Физички лица:

1. Лична карта во фотокопија,
2. Изработен проект и
3. Финансиски план на проектот

Правни лица

1. Изработен проект,

2. Финансиски план на проектот,
3. Тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија, не постара од 6 (шест) месеци

III. Критериуми за доделување на финансиска поддршка:

1. Проектот да е од посебен интерес за граѓаните-жители на Општина Карпош
2. Преку проектот да се постигне подобрување на воспитно – згрижувачката дејност во предучилишните установи во Општина Карпош
3. Преку проектот да се даде поддршка и вклучување на деца со попреченост во основните училишта
4. Преку проектот да се подобри на квалитетот на живеење и намалување на осаменоста кај старите лица
5. Преку проектот да се овозможи социјално вклучување на маргинализираните групи на граѓани од Општина Карпош
6. Краток опис на активностите од предходната година,

IV. Висина на Финансиската поддршка и рангирање

Во зависност од приложените документи, Општина Карпош висината на финансиската поддршка ќе ја додели во рамките на своите можности.

V. Начин на пријавување

Документите можат да се достават по пошта на ул. „Радика“ бр. 9 – Скопје или во Архивата на Општина Карпош, барака бр. 2, со ознака „Не отворај“ и со назнака „За финансиска поддршка на проекти од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за физички и правни лица за 2019 година“.

VI. Рок за поднесување на документите

Огласот временски не е ограничен и важи до исцрпување на финансиските средства, но проектите да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2019 година.

Исплатата на средствата ќе се изврши по завршувањето на изборниот процес.

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.

Општина Карпош